

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 71 Год. LXIV

Вторник, 10 јуни 2008

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1287. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на обука во Република Словенија	2	1295. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	3
1288. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	1296. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	3
1289. Правилник за изменување на Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала.....	2	1297. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4
1290. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	2	1298. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4
1291. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	2	1299. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4
1292. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	3	1300. Објава за трошоците на живот за месец мај 2008 година.....	4
1293. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	3	Огласен дел	1-60
1294. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	3		

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГО НУДИ
СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ

**УСТАВ
НА
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**



(со сите амандмани од I - XXX)
на македонски јазик, мал формат, 2007, **150,00 ден.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1287.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. За учество на обука „Обука на припадници на Армијата на Република Македонија за лесен преносен ракетен систем (ЛПРС) „Игла“ (во натамошниот текст: обуката), се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во Република Словенија, во периодот од 11.06.2008 година до 16.07.2008 година, во состав од 16 (шеснаесет) припадници на постојаниот состав на Армијата, и тоа:

- 2 (двајца) офицери
- 5(пет) подофицери, и
- 9 (девет) професионални војници.

2. Финансиските трошоци за организација, сместување и исхрана на учесниците на обуката ги обезбедува Република Словенија, а финансиските трошоци за транспорт и дневници на учесниците на обуката ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана ќе поднесе извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3042/1
10 јуни 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 1288.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија, склучена во Загреб на 13 октомври 2007 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 18/2008), влегува во сила на 30 мај 2008 година.

Бр. 107-420/1
3 јуни 2008 година
Скопје

Министер,
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 1289.

Врз основа на член 33, 37 став 6, 42, 43 став 2, 45 став 2, 47 став 2, 50 став 3, 64, 71 став 4, 78 став 4, 80 став 5, 103, 121 став 2, 123 став 6, 129 став 4, 130 став 9, 131 став 2 и 137 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2007), министерот за здравство донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДО- МЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАП- КИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2008) во членот 8 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- надоместок за лабораториска контрола на квалитет на една фармацевтска форма на лек - 500 евра во денарска противвредност, а за секоја следна јачина на иста фармацевтска форма на лек - 350 евра во денарска противвредност“.

Член 2

Во членот 12 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- надоместок за проценка на стручното мислење за квалитетот на една фармацевтска форма на лекот и/или на фармацевтско-хемиско и биолошкиот дел на документацијата - 100 евра во денарска противвредност, а за секоја следна јачина на иста фармацевтска форма на лек - 70 евра во денарска противвредност.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-5008/2
5 јуни 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Имер Селмани**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1290.

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за судовите и член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 04.06.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Сафет Хамзи, судија во Основен суд Тетово, поради настаната смрт на 26.03.2008 година.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата.

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-1287/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

1291.

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за судовите и член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 04.06.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Сабахудин Шасивари, судија во Основен суд Тетово, поради настаната смрт на 18.04.2008 година.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата.

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-1288/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

1292.

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1 алинеја 1 и став 2 и 3 од Законот за судовите и член 47 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 04.06.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Миљаим Емурлаи, судија во Основен суд Тетово, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата.

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-1289/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

1293.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата одржана на 04.06.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Велка Караниколова, судија во Основен суд Гевгелија, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-1290/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

1294.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата одржана на 04.06.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Елена Божиноска, судија во Основен суд Кичево, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-1291/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

1295.

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 65/2007), Судскиот совет на Република Македонија, објавува

О Г Л А С

За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола.

За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Тетово.

За избор на 5 (пет) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95, 45/95 и 64/2003), а на кој упатува член 126 и 127 од преодните и завршните одредби на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и условите предвидени во член 45 од Законот за судовите и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 година), пријавите со потребните документи во оригинал или во заверена копија, треба да ги поднесат до Судскиот совет на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-1293/1
9 јуни 2008 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1296.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Мислешево, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Мислешево, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8239/1
4 јуни 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1297.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Лабуништа, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Лабуништа, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8240/1
4 јуни 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1298.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Велешта, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Велешта, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8241/1
4 јуни 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1299.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Октиси, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Октиси, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8248/1
4 јуни 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1300.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2008 година, во однос на месец април 2008 година, е повисока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2008 година, во однос на месец април 2008 година, за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,1%.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

